

## ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

### ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Јас \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, со стан на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, како  
сопственик на \_\_\_\_\_ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, го  
ополномоштувам лицето \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во мое име да учествува и полноважно да одлучува  
т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува \_\_\_\_\_ Обични акции, на  
продолжената седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје,  
закажано за ден 22.04.2021 година во 08.15 часот во просториите на Друштвото.

Давател на полномошното

\_\_\_\_\_

Полно име и презиме и потпис

штембил

## ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

### ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото \_\_\_\_\_, со ЕМБС  
\_\_\_\_\_, со седиште на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во  
\_\_\_\_\_, како сопственик на \_\_\_\_\_ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД  
Скопје, преку законскиот застапник \_\_\_\_\_, со  
ЕМБГ \_\_\_\_\_, со стан на ул. \_\_\_\_\_  
бр. \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_, го ополномоштува лицето  
\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со ЕМБГ  
\_\_\_\_\_, во име на друштвото да учествува и полноважно да одлучува т.е.  
да го употреби право на глас кое произлегува \_\_\_\_\_ Обични акции, на продолжената  
седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден  
22.04.2021 година во 08.15 часот во просториите на Друштвото.

Давател на полномошното

Друштво \_\_\_\_\_

Законскиот застапник

\_\_\_\_\_

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

**ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

**ПРИЈАВА  
ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ  
НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ**

Од \_\_\_\_\_, со  
ЕМБГ \_\_\_\_\_, со стан на  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, како сопственик  
на \_\_\_\_\_ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, го  
ПРИЈАВУВАМ учеството на продолжената седница на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на  
РЕПЛЕК АД Скопје, закажано за ден 22.04.2021 година во 08.15 часот во  
просториите на Друштвото.

Подносител на пријавата

\_\_\_\_\_

Полно име и презиме и потпис

штембил

## ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

### ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШЕНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ

Друштвото \_\_\_\_\_, со  
ЕМБС \_\_\_\_\_, со седиште на  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, како  
сопственик на \_\_\_\_\_ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку  
законскиот застапник \_\_\_\_\_, со ЕМБГ  
\_\_\_\_\_, со стан на ул. \_\_\_\_\_  
бр. \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_, го ПРИЈАВУВА учеството на  
продолжената седница на ГОДИШНО СОБРАНИЕ на РЕПЛЕК АД Скопје,  
закажано за ден 22.04 2021 година во 08.15 часот часот во просториите на  
Друштвото.

Подносител на пријавата

Друштво \_\_\_\_\_

законски застапник

\_\_\_\_\_

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

## ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам следното

### Известување за дадено полномошно

Јас \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_, со стан на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, како сопственик на \_\_\_\_\_ ОБИЧНИ АКЦИИ издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, врз основа на член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за назначување свој полномошник и тоа лицето \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во мое име да учествува и полно важно да одлучува т.е. да го употреби моето право на глас кое произлегува \_\_\_\_\_ Обични акции, на продолжената седницата на Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден 22.04.2021 година во 08.15 часот во просториите на Друштвото.

Прилог: Полномошно

Акционер - Давател на полномошното Скопје \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Полно име и презиме и потпис

штембил

## ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ

Согласно член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го давам следното

### Известување за дадено полномошно

Друштвото \_\_\_\_\_, со  
ЕМБС \_\_\_\_\_, со седиште на  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, како  
сопственик на \_\_\_\_\_ Обични акции издадени од РЕПЛЕК АД Скопје, преку  
законскиот застапник \_\_\_\_\_, со  
ЕМБГ \_\_\_\_\_, со стан на  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_, врз основа на  
член 392 став 2 од Законот за трговски друштва, го информирам Друштвото за  
назначување свој полномошник и тоа лицето \_\_\_\_\_  
од \_\_\_\_\_  
со ЕМБГ \_\_\_\_\_, во име на друштвото да учествува и  
полноважно да одлучува т.е. да го употреби право на глас кое  
произлегува \_\_\_\_\_ Обични акции, на продолжената седницата на  
Годишното Собрание на акционери на Реплек АД Скопје, закажано за ден  
22.04.2021 година во 08.15 часот во просториите на Друштвото.

Прилог: Пономошно

Акционер - Давател на полномошното  
Друштво \_\_\_\_\_

Скопје \_\_\_\_\_

законскиот застапник на друштвото

\_\_\_\_\_

Полно име и презиме и потпис

печат на друштвото

